



Фото Сојуз на Македонија

објавува конкурс

58-ма државна изложба на фотографии

„ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2020“

Почитувани, по неколкугодишно присуство на „Денови на македонска фотографија“ во градовите низ Македонија, оваа година се враќаме повторно во Скопје. Традицијата што ја негуваме речиси шест децении не обврзува минатогодишното издание да го направиме уште побогато како со бројот на учесниците, така и со квалитени фотографии. Фото Сојузот на Македонија ги повикува сите фотографи аматери и професионалци, да земат учество во единственото и најпрестижното државно натпреварување во областа на фотографијата.



ПРОПОЗИЦИИ

1. Тема:

- а) „Слободна“ за поединечни фотографии
- б) „Слободна“ за колекција
- в) „Документарна“ фотографија

2. Трудови: На тема „слободна“ ќе се примаат црно-бели и колор фотографии . Секој автор може да испрати **4 фотографии во поединечна и 4 фотографии во колекција**, независно од стил, процес на снимање, или обработка. Фотографите кои испраќаат фотографии во двете теми мора да водат сметка фотографиите да не бидат исти. На тема „Документарна“ можат да се испратат **4 фотографии** кои ќе содржат приказ на случувања од јавниот живот (политички настан , концерт, претстава, спортски настан , протест или друго поврзано со јавниот живот во Р.Македонија, или надвор од границите на нашата држава , а кое ги одбележало минатите години ...)

3. Димензии: На изложбата ќе се примаат фотографии со димензии помеѓу 30x40 cm и 32,9x48,3 cm(A3+ формат) како и формати изведени од истите, при што подолгата страна несмее да биде помала од 40 cm.

Исклучок на ова правило се квадратни фотографии кај кои димензиите мораат да се помеѓу 30x30 cm и 40x40 cm.

Фотографиите вон пропишаните димензии нема да се жирираат.

4. Идентификација: На задниот дел од секоја фотографија треба да се назначат податоците според Правилникот за изложби на ФСМ: име и презиме на авторот, наслов, фото клуб, адреса, е-маил и звање во ФСМ, доколку авторот го има.

- Доколку фотографиите се испраќаат како колекција да се назначи со „Кол“ на секоја фотографија која е дел од колекцијата
- Фотографиите испратени на тема „Документарна“ освен името на фотографијата и името на авторот на задниот дел на фотографијата треба да има назнака дека фотографијата е на тема „Документарна“ . Покрај тоа на **образецот** од пријавата да се даде краток опис на настанот со датум на случувањето (не повеќе од три четири реда ...) и испрати заедно со фотографиите .
- Учесниците на возраст под 21 година доколку сакаат да учествуваат во младинска конкуренција **задолжително да го назначат тоа како на фотографиите што ги испраќаат ,така и во пријавата со наизаката „Младинска конкуренција“**

5. Учество: Право на учество на изложбата имаат сите граѓани на Република Македонија, членови на клубовите и фото групите при Фото сојузот на Македонија, самостојни автори членови на Фото сојузот, како и сите други фотографи.

6. Котизација: Членовите на Фото сојузот кои имаат платено членарина за 2019 година не плаќаат котизација. Сите останати автори со своите фотографии треба да приложат 200 ден., или да уплатат 200 ден. На **жиро сметка: 30000000300833, Комерцијална банка**, со цел на дознака **Денови на македонската фотографија**. Во пакетот со фотографии **уплатницата мора да се приложи**, во спротивно фотографиите нема да бидат примени.



7. Жири:

- Владимир Арсовски Мајстор на фотографија на ФСМ
- Дејан Колевски Кандидат мајстор на ФСМ
- Иван Блажев фотограф, режисер, предавач

- Резервен член Дејан Гилески Ф1 ФСМ
- **Награди: Натпреварувачки награди:**
- Прва, втора и трета награда за колекција на фотографии
- Прва, втора и трета награда за поединечна фотографија
- Три дипломи за колекција на фотографии
- Три дипломи за поединечна фотографија
- Прва, втора и трета награда за документарна фотографија

Посебно Признание:

- Плакета „Благој Дрнков“

8. Календар:

- Краен рок за прием: 09.04.2020
- Жирирање: 25.04.2020
- Резултати на сајтот на ФСМ 30.04.2020
- Отворање на изложбата: 30.06.2020
- Враќање на фотографии: 31.09.2020
- ЗАБЕЛЕШКА (фотографии се враќаат по пошта само на авторите кои не се од Скопје, останатите фотографии ќе можат да ги подигнат во просториите на „Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија“ (Народна техника)Градски ѕид , Блок 5 во Скопје .

9. Адреса: Делата со пополнета пријава, како и уплата за котизација со назив ЗА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2020, можат да бидат доставени по пошта , или лично во просториите на „Сојузот на здруженијата на техничка култура на Македонија “ (Народна техника) на адреса: **Градски ѕид, Блок 5, Поштенски фах 14, 1000 Скопје** секој работен ден од 9 до 15 часот .

10. Забелешка: Фотографиите кои учествувале на претходните ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА нема да бидат жирирани. Организаторот го задржува правото на репродукција на примените фотографии за потребите на изложбата. Авторите гарантираат за авторството на користениот материјал. Секоја злоупотреба на авторски права е на лична одговорност на авторот.

11. Дефинирање на поимот „Колекција фотографии“:

Под **колекција** се подразбира 3 или повеќе фотографии (црно-бели или колор) поврзани меѓу себе или визуелно или наративно:

- ВИЗУЕЛНО: се мисли на естетско-ликовен израз
- НАРАТИВНО: се мисли на серија фотографии кои опишуваат некој настан, психолошка состојба, есеј, тема, концепт, светло и сл.

Фотографиите кои авторот ги праќа како колекција, треба на задна страна да бидат означени со зборот „колекција“ и со редоследни броеви за редување.

Колекциите ќе се разгледуваат и оценуваат како целина, со право на жири да ја намали на 3 фотографии



12. Дефинирање критериум за наградата „Благој Дрнков“:

- Фотографиите да се тематски блиски до тематските определби на Благој Дрнков
- Фотографиите да се без фото-монтажа и без примена на софтверски plug-in (филтри или други ефекти)

13. Младинска изложба: Доколку се пријават доволен број автори помлади од 21 година ќе се организира и Младинска изложба:

- ако има до 15 автори ќе се поделат три награди: една златна и две дипломи;
- ако има над 15 автори ќе се поделат три награди: една златна, една сребрена и една бронзена медала.

Овие награди се бодуваат согласно Правилникот на ФСМ.

14. Одлуката на жирито е конечна.

Контакт: Кирил Штрков, 070 332 976, kirilstrkov@gmail.com
Зоран Ивановски, 071 221 248, ivanovski.zoran@gmail.com



ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2020

Пријава

ПОДАТОЦИ ЗА АВТОРОТ

Име	
Презиме	
Звања во ФСМ	
Автори под 21 година	
Адреса	
Град	
e-mail, WEB	

ПОДАТОЦИ ЗА ФОТО КЛУБОТ

Име	
Адреса	
Град	
e-mail, WEB	

НАСЛОВИ НА ФОТОГРАФИИ :

ПОЕДИНЕЧНА

1.	
2.	
3.	
4.	

КОЛЕКЦИЈА

1.	
2.	
3.	
4.	



ДОКУМЕНТАРНА

1.	
2.	
3.	
4.	

(Краток опис и дата на случувањето од вашата фотографија)

1.

2.

3.

4.

Со својот потпис авторот гарантира дека фотографиите испратени на оваа изложба се негово авторско дело и приложените податоци се точни и дека се согласува со пропозициите на Изложбата.

Испраќач: име и презиме

Потпис на авторот:



Прима:
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2020
ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
Градски ѕид, Блок 5,
Поштенски фах 14,
1000 Скопје

ФОТОГРАФИИ ЗА ИЗЛОЖБА
БЕЗ КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ
НЕ ПРЕВИТКУВАЈТЕ